



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник  
на Општина Чашка  
Излегува по потреба

Број 14  
година XXI  
08.11.2017 година

БЕСПЛАТЕН  
ПРИМЕРОК

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Најстар Член на Советот  
Каме Мирчевски с.р.

## ЗАКЛУЧОК

**за прогласување на заклучок за усвојување на деловник за работа на советот на Општина Чашка на првата конститутивна седница**

Се прогласува заклучок за усвојување на деловник на Советот на Општина Чашка на првата конститутивна седница, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата на 06.11.2017 година.

Бр. 09- 1233/1  
08.11.2017 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Советот на Општина Чашка на седницата на 06.11.2017 година донесе:

## ЗАКЛУЧОК

**за усвојување на деловник за работа на Советот на Општина Чашка на првата конститутивна седница**

1. Советот на Општина Чашка го усвои Деловникот за работа на Советот на Општина Чашка на првата конститутивна седница
2. Заклучокот влегува во сила на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08- 1215/3  
06.11.2017 година  
Чашка

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

## ЗАКЛУЧОК

**за прогласување на решение за избор на Верификациона комисија**

Се прогласува решение за избор на Верификациона комисија, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата на 06.11.2017 година.

Бр. 09- 1233/2  
08.11.2017 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 4 од Деловникот за работа на Советот на Општина Чашка на првата конститутивна седница, Советот на Општина Чашка на седницата на 06.11.2017 година донесе:

## РЕШЕНИЕ

**избор на Верификациона комисија**

1. Се формира Верификациона комисија, составена од Претседател и двајца членови
2. За Претседател е именувана Жаклина Постоловска

За членови се именуваат:  
Ибраим Исмаиловски и  
Каме Мирчевски

3. Верификационата комисија врши верификација на мандатите на членовите на Советот

4. Решението влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Чашка

Бр. 08- 1215/4  
06.11.2017 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Најстар Член на Советот  
Каме Мирчевски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за прогласување на заклучок за прифаќање на Извештај од Верификационата комисија**

Се прогласува заклучок за прифаќање на Извештај од Верификационата комисија, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата на 06.11.2017 година.

Бр. 09- 1233/3  
08.11.2017 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 4 од Деловникот за работа на Советот на Општина Чашка на првата конститутивна седница, Советот на Општина Чашка на седницата на 06.11.2017 година донесе:

### **ОДЛУКА**

#### **за верификација на мандатите на членовите на Советот на Општина Чашка**

1. Советот на Општина Чашка ги верифицираше мандатите на сите единаесет советници
2. Советници чии мандати се верифицираа се следните :

1. Ибраим Исмаиловски
2. Горан Стојановски
3. Борче Ангеловски
4. Фемих Бејлуrow
5. Рамдан Амзов
6. Каме Мирчевски
7. Жаклина Постоловска
8. Елизабета Дојчиновска
9. Рушид Садиков

10. Халит Фератов
11. Муамед Ахмедов

3. Одлуката влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08- 1215/5  
06.11.2017 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Најстар Член на Советот  
Каме Мирчевски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за прогласување на решение за избор на Кандидациона комисија**

Се прогласува решение за избор на кандидациона комисија што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата на 06.11.2017 година

Бр. 09- 1233/5  
08.11.2017 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 6 од Деловникот за работа на Советот на Општина Чашка на првата конститутивна седница, Советот на Општина Чашка на седницата на 06.11.2017 година донесе:

### **РЕШЕНИЕ**

#### **за избор на Кандидациона комисија**

1. Советот на Општина Чашка ја избра кандидационата комисија во состав:

Халит Фератов за претседател и  
Рушид Садиков и Горан Стојановски за членови

2. Кандидационата комисија предлага Кандидат за Претседател на Советот.
3. Решението влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08- 1215/6  
06.11.2017 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Најстар Член на Советот  
Каме Мирчевски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

#### **ЗАКЛУЧОК**

##### **за прогласување на решение за избор на Комисија за мандатни прашања, избори и именувања**

Се прогласува решение за избор на Комисија за мандатни прашања, избори и именувања, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата на 06.11.2017 година

Бр. 09- 1233/4  
08.11.2017 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 12 од Деловникот за работа на Советот на Општина Чашка на првата конститутивна седница, Советот на Општина Чашка на седницата на 06.11.2017 година донесе:

#### **РЕШЕНИЕ**

##### **за избор на Комисија за мандатни прашања, избори и именувања**

1. Советот на Општина Чашка ја избра Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања
2. За Претседател на Комисијата се именува Борче Ангеловски  
За членови Ибраим Исмаиловски и Елизабета Дојчиновска
3. Решението влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08- 1215/7  
06.11.2017 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Претседател на Совет  
Фемих Бејлуrow с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

#### **ЗАКЛУЧОК**

##### **за прогласување на решение за избор на Претседател на Советот на Општина Чашка**

Се прогласува решение за избор на Избор на Претседател на Советот на Општина Чашка , што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата на 06.11.2017 година

Бр. 09- 1233/6  
08.11.2017 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 7 од Деловникот за работа на Советот на Општина Чашка на првата конститутивна седница, Советот на Општина Чашка на седницата на 06.11.2017 година донесе:

#### **РЕШЕНИЕ**

##### **за избор на Претседател на Советот на Општина Чашка**

1. За Претседател на Советот на Општина Чашка се избира Фемих Бејлуrow, член на Советот на Општина Чашка.
2. Решението влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08- 1215/8  
06.11.2017 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Најстар Член на Советот  
Каме Мирчевски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

#### **ЗАКЛУЧОК**

##### **за прогласување на решение за именување на членови кои ќе учествуваат во постапката за склучување на брак од редовите на Советот**

Се прогласува решение за именување на членови кои ќе учествуваат во постапката за склучување на брак од редовите на Советот, , што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата на 06.11.2017 година.

Бр. 09- 1233/7  
08.11.2017 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Советот на Општина Чашка на седницата на 06.11.2017 година донесе:

### **РЕШЕНИЕ**

**за именување на членови кои ќе учествуваат во постапката за склучување на брак од редовите на Советот**

1. Со ова Решение се именуваат членови кои ќе учествуваат во постапката за склучување на брај од редовите на Советот.

2. За членови се именуваат:

Борче Ангеловски  
Жаклина Постоловска  
Рушид Садиков

3. Решението влегува во сила со донесувањето,а ќе се објави во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08- 1215/9  
06.11.2017 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Претседател на Совет  
Фемих Бејлуков с.р.

## Содржина:

1. Заклучок за прогласување на заклучок за усвојување на деловник за работа на советот на Општина Чашка на првата конститутивна седница
2. Заклучок за усвојување на деловник за работа на Советот на Општина Чашка на првата конститутивна седница
3. Заклучок за прогласување на решение за избор на Верификациона комисија
4. Решение избор на Верификациона комисија
5. Заклучок за прогласување на заклучок за прифаќање на Извештај од Верификационата комисија
6. Одлика за верификација на мандатите на членовите на Советот на Општина Чашка
7. Заклучок за прогласување на решение за избор на Кандидациона комисија
8. Решение за избор на Кандидациона комисија
9. Заклучок за прогласување на решение за избор на Комисија за мандатни прашања, избори и именувања
10. Решение за избор на Комисија за мандатни прашања, избори и именувања
11. Заклучок за прогласување на решение за избор на Претседател на Советот на Општина Чашка
12. Решение за избор на Претседател на Советот на Општина Чашка
13. Заклучок за прогласување на решение за именување на членови кои ќе учествуваат во постапката за склучување на брак од редовите на Советот
14. Решение за именување на членови кои ќе учествуваат во постапката за склучување на брак од редовите на Советот

**Издавач: Општина Чашка  
ул.Илинденска бр.8 нас.Чашка**

---

---

**Уредник: Бојанка Мирова  
Техничка обработка: Димче Ангелов**